



ОУ „Кирил и Методиј“ В3 одд. - Скопје

**Освен што научивме многу нови работи, добивме и подароци:**

**Добивме денарчиња од трезорот на Народната банка и ние први ги допревме. Светкаа како да се златни.**

**Добивме тефтерчиња во кои го цртавме и боевме денарчето.**

**Добивме сложувалки со македонските пари и заедно ги составуваме.**

**На крај се засладивме со чоколатца со сликички од македонските пари.**

**Денарчето**



Тоа значи дека Народната банка внимава да не пушти премногу пари при тоа да не дојде до пораст на цените, односно да нема инфлација.

Со парите плаќаме кога купуваме, но парите може и да ги штедиме. Треба да знаеме дека во Народната банка на Република Македонија не може да се штеди.

Веќе научивме дека може да се штеди во сите други приватни комерцијални банки. **Јас и сестра ми имаме штедни книшки, а вие?**

### Наградното прашање за овој број гласи:

**Дали секоја паричка има заштитни елементи за да не може да се фалсификува?**



**Точните одговори со вашите податоци: име, презиме одделение, училиште и населено место, испратете ги на следнава адреса!**

### НАГРАДЕНИ ВО ОВА КОЛО

1. Мая Анастас, ОOU „Никола Карев“ – Крушево (награда – касичка)
2. Анастасија Крстова, 4 одд., ОУ „Никола Карев“ – с. Тркање, Кочани (награда – паричник)
3. Бојана Јанева, 5–2 одд., ОУ „Братство Миѓени“ – Тетово (награда – сложувалка)

